



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Петок, 30 август 1996 Скопје Број 44	Аконтацијата за 1996 година изнесува 6.000 денари. Овој број чини 100 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	--	---

892.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Се поставува

I

Трајан Петровски, вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Узбекистан, со седиште во Анкара.

II

Министерството за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 42
6 август 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија.
Киро Глигоров, с.р.

893.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ПРИВРЕМENO КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗГРАДА (СТАРА УЧИЛИШНА ЗГРАДА) ВО СЕЛО ДОБРУШЕВО НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА „НОВА ГРАДБА“ ОД С. ДОБРУШЕВО – БИТОЛА

Член 1

Се пренесува правото на привремено користење на општествена зграда (стара училишна зграда) во село Добрушево на Месната заедница „Нова Градба“ од село Добрушево – Битола.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-587/1
15 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

894.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ПРИВРЕМENO КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТОТ ИЗГРАДЕН НА ПАРЦЕЛА БР. 11458 НА СПЕЦИЈАЛНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ПОПРЕЧЕНИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВИТОК „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМАЦ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Се пренесува правото на привремено користење на објектот изграден на парцела бр. 11458 план 64 скица 596 на ул. „461“, „462“ и „460“ кој е сопственост на Република Македонија на Специјалното училиште за основно образование на децата попречени во психичкиот развиток „Д-р Златан Сремац“ – Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1721/1
15 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

895.

Врз основа на член 25, став 2 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“, број 80/93), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДАНОЧНИОТ ИНСПЕКТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на службената легитимација на даночниот инспектор (во натамошниот текст: службена легитимација).

Образецот од став 1 на овој член е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 2

Образецот на службената легитимација е на бездрвна хартија со сино-бела боја, со димензии 6x9 см, заштитен со пластична фолија, кој е сместен во дводелен кожен повез.

На предната страна образецот содржи натпис: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, Управа за јавни приходи, Службена легитимација, ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОР. На истата страна, во средината, има место за фотографија со димензии 2,5 x 3 см, а под неа се впишуваат податоци за: името и презимето на даночниот инспектор, регистарски број на легитимацијата, потпис на министерот за финансии и место за печат. Во долниот дел е отпечатен сервискиот број на службената легитимација.

Задната страна од образецот содржи овластувања согласно со член 13 од Законот за Управата за јавни приходи и симболот на Управата за јавни приходи.

На задната внатрешна страна од повезот се внесува симболот на Управа за јавни приходи.

Член 3

Службената легитимација се издава за времето додека работникот согласно со Законот за Управата за јавни приходи има статус на овластено службено лице.

Даночниот инспектор на кој ќе му престане работниот однос во Министерството за финансии, или ќе биде распореден на други работи и задачи без посебни должности и овластувања, ја враќа службената легитимација на Министерството за финансии.

Член 4

Даночниот инспектор кој ќе ја загуби службената легитимација или на друг начин ќе остане без неа, веднаш ја известува соодветната служба на Министерството за финансии.

Член 5

Службената легитимација се заменува со нова, кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, како и кога имателот на службената легитимација ќе го промени личното име.

Член 6

Службените легитимации што се враќаат или заменуваат, се ништат.

Член 7

За издадените службени легитимации на даночните инспектори во Министерството за финансии, се води евиденција.


Редниот број од евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во службената легитимација, како регистарски број.

Член 8


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-6438/1
29 јули 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.



Предна страна на образецот



Задна страна на образецот



Задна внатрешна страна на повезот

896.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Габревци – Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2154/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с.р.

897.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Мирковци – Општина Чаир – Скопје.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2155/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с.р.

898.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Илиево – Општина Делчево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2156/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с.р.

899.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Киселица – Општина Делчево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2157/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с.р.

900.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Луковица – Општина Делчево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2158/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цофов, с.р.

901.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Вржогрница – Општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2159/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цофов, с.р.

902.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Паклиште – Општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2160/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цофов, с.р.

903.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Радибуш – Општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2161/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цофов, с.р.

904.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Отопница – Општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2162/1
21 август 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цофов, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужителката Јулија Николовска Салах од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 51, стан бр. 6, против тужениот Салах Салах со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Салах Салах да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку не се јави во рок од 30 дена на истиот ќе му биде поставен привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката или до неговото јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, II П. бр. 2811/95.

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен е спор за утврдување на право на сопственост на недвижен имот по тужба на тужителот Стојановски Горан од с. Миладиновци, Скопје, ул. „10“ бр. 84, против тужениот Данај Муслија од Смедерево, СР Југославија, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Данај Муслија да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја објави точната адреса на живеење или престојување. Доколку тужениот не се јави во одредениот рок ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XII П. бр. 297/96.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд води процес Арифџа Хабила Харијете од с. Шипковица, против Зеќири Јасина Мидаим од с. Шипковица, за сопственост на ствари. Тужениот Мидаим се наоѓа на работа во Австрија со непозната адреса, па се повикува истиот да се јави во судот во рок од 30 дена или постави свој застапник, а по истек на овој рок судот ќе му постави привремен старател кој ќе го води процесот во негово име.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 770/96.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 2010/96, на регистарска влошка бр. 1-1316-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Акционерското друштво од областа на трговијата „ЦЕНТРО“ увоз-извоз – Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ 66, Скопје – со следните податоци: 013043, 013021, 013030, 07011, 013050, 013080, 013099, 020201, 020302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 07021, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080111, 080190, 090110, 090121, 090122, 090129, 090131, 090139, 090140, 090181, 090189, 110105, 110109, 110301, 110309, 110404, 110909, 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на работи на малограничен промет во дејноста со Грција, СР Југославија, Бугарија и Албанија, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Р.М., застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, услуги на истражување, давање и користење на информации и знаење во стопанството, науката, услуги на атестирање, услуги на факторинг, финансиски инженеринг и др. услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, откуп на земјоделски и сточарски производи, продажба од консигнационите складишта на странска стока, реекспорт, Акционерското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – неограничено овластување.

За обврските сторени во правниот промет Акционерското Друштво одговара со сите свои средства – потполна одговорност. Смиленски Методије, претседател на Управниот одбор без ограничување во рамките на регистрираната дејност со бр. на л.к. 1333180/Ск и бр. мбг. 1512937450022. Смиленски Методија – претседател на Управниот одбор без ограничување во рамките на регистрираната надворешна дејност, бр. на л.к. 1333180/Ск., бр. мбг. 1512937450022.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2010/96.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7050/96, на регистарска влошка 1-64789-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието и промена на фирмата (називот) на Производно трговското служно претпријатие „БЕЛ-СТЕФ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 10/1-13, Скопје.

Се менува називот на претпријатието и од сега ќе гласи: Производно трговско служно претпријатие „БЕЛСКОМ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 10/1-13 Скопје.

Се брише Борис Стефанов, директор без ограничување, а се запишува Петруш Стефанов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7050/96. (6376)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1728/96 на регистарска влошка бр. 1-6790-0-0-0, го запиша во судскиот регистар во основањето на Приватната здравствена организација – аптека „БА-ЗИЛИКА“ ц.о. ул. „Јани Лукровски“ бр. 5, локал 10 Б, Скопје.

Дејност: 130160, аптеки.

Во правниот промет со трети лица организацијата истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица организацијата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јулијана Димитријевска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1728/96. (7103)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1618/96 на регистарска влошка бр. 1-67897-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство трговија промет и услуги „Л.Д.М.“ д.о.о. експорт-импорт бул. „АВНОЈ“ бр. 64/1-3, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-06/96, од 27.06. 1996 год., а основач е Дејан Јазвик.

Дејности: 0701, - 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, - 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 080121, 080190, 080201, 080202, 050302, 110301, 110302, 110303, 110304, 110404, 110909, 110309, 011832, 011941, 011314, 011390, 012613, 012615, 012622, 012699, 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013121, 0703, 070310, 070320, реекспорт, консигнација, превоз на патници и стоки во меѓународен патен сообраќај, меѓународна шпедиција, комисиона продажба, застапување на странски фирми во Р. Македонија, малограничен промет со Грција, Бугарија и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Валентина Канзурова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1618/96. (7104)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1939/96 на регистарска влошка бр. 1-56727-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ТЕРА-КОМ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Методи Митевски“ 11-6/3, Скопје.

Дејности: 050100, 050201, 050203, 050301, 050209, 050302.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1939/96. (7106)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1324/96 на регистарска влошка бр. 1-44441-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор во внатрешен промет на Центар за радио и печат – Радио Крива Паланка, Крива Паланка.

Се запишува: Промена на лице овластено за застапување во внатрешен промет: Јорданчо Костов.

Се брише Надица Васик.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1324/96. (7107)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1598/96 на регистарска влошка бр. 1-67876-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија „НИКО-ЛА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Цветан Димов“ бр. 40/1-2, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 27.06.1996 год.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080112, 080119, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 130132, 130159, 070310, 070320, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на странски стоки од консигнационни складови, сервис, реекспорт, комисиони работи.

Претпријатието во правниот промет настапува самостојно и неограничено во рамките на својата регистрирана дејност.

Директор на претпријатието е Драган Јосифовски.

Претпријатието за своите обврски одговара со својот имот, целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1598/96. (7032)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1794/96 на регистарска влошка бр. 1-13868-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Претпријатието за производство, услуги и трговија „МАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/5-30, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет: 011091, 0113111, 011313, 011527, 011721, 011832, 011949, 090122, 090123, 090124, 110402, 110403, 110404, 110405.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1794/96. (7066)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1602/96 на регистарска влошка бр. 1-67918-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешно трговското работење на Претпријатието за производство и трговија „МЕТРО КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Коце Металец“ бр. 15, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 27.06.1996 год. а основач е Ибраими Сабит од с. Кондово, Скопје.

Дејности: 012421, 012429, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 07012, 070140, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на ПВЦ-амбалажа, откуп на земјоделски производи, шумски плодови, жива стока, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 060502, 080201, 080202, 11109, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно трговскиот промет, комисиони работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Ибраими Сабит – директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1602/96. (7067)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12911/96 на регистарска влошка бр. 1-520-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промената на фирма на Дом на културата „АЦО ГОРЧЕВ“ ц.о. ул. „Маршал Тито“ бб, Неготино.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 120364, 120363, 120331, 120332, 012350, 110302, 080190, 110309, 07260.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12911/96. (7058)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7196/96 на регистарска влошка бр. 1-67816-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „МАК-МУРАТ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Орце Николов“ бр. 43, Валандово.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во промет на стоки и услуги, реекспорт, консигнација.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е: Мариќа Илиева – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7196/96. (7059)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1187/96 на регистарска влошка бр. 1-67929-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското услужно претпријатие „КО-ЛИ КОМЕРЦ 96“ увоз-извоз ц.о. ул. „Фемо Кулаков“ бр. 63-3/5, Неготино.

Претпријатието е основано со акт за основање 1/96 од 27.05.1996 год. а основач е Ристо Крстев од Неготино.

Дејности: 013010, 013021, 012111, 013112, 013113, 013119, 013121, 013909, 020110, 020130, 020140, 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070112, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 080190, 080201, 080202, 090212, 090131, 090132, 090139, 090209, 050301, 050302, 110309, 110909, 070310, 080320, 060503, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници и малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, за превземените обврски претпријатието одговара со сите свои средства; потполна одговорност.

Во внатрешното и надворешно трговско работење го застапува основачот Ристо Крстев директор – неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1187/96. (7060)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1990/96 на регистарска влошка бр. 1-61967-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за трговија и дјути фри шопови „ТЕХНОКОМ ДФС“ д.о.о. Градски трговски центар 3-ти спрат Скопје.

Од досегашното претпријатие „ТЕХНОКОМ ДФС“ истапува Претпријатието за производство промет и финансиски и технички инженеринг „МАЛЕКО“ д.о.о. Скопје.

Се брише досегашниот застапник Петрески Слободан, а се именува Томоски Драги – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1990/96. (7061)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1264/96 на регистарска влошка бр. 1-64891-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Претпријатието за производство и трговија „МОБИЛИЈА-М“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Браќа Кошулчеви“ бр 1, Скопје.

Истапува Марковски Цветко а пристапува Стојковска Јованка од Скопје.

Се прешериува и дејноста во внатрешен промет: 080190, 080201, 080202, 120190.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1264/96. (7062)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1084/96 на регистарска влошка бр. 1-39701-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Трговското претпријатие „МАЈА КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „180“ 1-1/34, Тетово.

Дејности: 013500.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1084/96. (7136)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1742/96 на регистарска влошка бр. 1-40850-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЈАСМИН“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Јужноморавски Бригади“ бр 4/6.

Лице овластено за застапување во правниот промет е Гуревски Слаган, директор без ограничувања, во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1742/96 (7137)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1971/96 на регистарска влошка бр. 1-66316-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Претпријатието за трговија на големо и мало „СТЕЛА ТРЕЈД“ увоз-извоз, д.о.о. Скопје, Бул. „АВНОЈ“ 92 К. 1.

Се менува името на фирмата и во иднина ќе гласи: „ПЛЕНЕКС“ Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз д.о.о.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1971/96. (7138)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7264/96 на регистарска влошка бр. 1-51863-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Градежното трговско претпријатие „БА-ТА КОМЕРЦ“ увоз-извоз п.о., ул. „Даме Груев“ 1/1-4, Скопје.

Се брише досегашниот директор, лице овластено за застапување Стојче Тодосиев, директор со неограничени овластувања, а се запишува Цветан Таневски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7264/96 (7139)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1917/96 на регистарска влошка бр. 1-38832-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма а проширување на дејност во НТП на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ФРОСИНА“ ц.о., ГТЦ секција 2 локал III Скопје.

Се менува фирмата и во иднина ќе гласи: „ФРОСИНА ДООЕЛ“

Дејности: меѓународен превоз на патници, меѓународен транспорт на стоки и меѓународна шпедиција, сообраќајно-агенциски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1917/96. (7140)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1792/96 на регистарска влошка бр. 1-67911-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското услужно претпријатие „ЦЕПЕЛИН Х“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, „Петар Манџуков“ 31-а.

Основач: Беловски Хари, Скопје, ул. „Петар Манџуков“ 31-а.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 070310, 070320.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Беловски Хари, директор и овластено лице со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1792/96 (7141)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1276/96 на регистарска влошка бр. 1-9861-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за градежништво, внатрешен и надворешен промет и услуги „БИГ-ИНВЕСТ“ п.о. Скопје, ул. „Зеленичка“ бр. 25-а.

Се брише Билјана Маневска, директор со неограничени овластувања, а се запишува Глигор Лиговски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1276/96. (7142)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1069/96 на регистарска влошка бр. 1-48449-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Производното трговско претпријатие „КОРН-ХЕМ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Зеленичка“ бр. 14-а.

Се брише Предраг Икономовски, директор без ограничување, а се запишува Костангин Икономовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1069/96. (7143)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1945/96 на регистарска влошка бр. 1-54276-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на „АЛМА“ ц.о. претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 20/4-11.

Кон претпријатието пристапува нов основач Муамет Селими, а истапува основачот Кирил Дојчиновски на 30.7.1996 год.

Се брише досегашниот застапник Кирил Дојчиновски, директор без ограничување, а се запишува Муамет Селими, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1945/96. (7144)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7004/96 на регистарска влошка бр. 1-67812-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во

приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „СУПЕР-ПРОМ“ 96“ д.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито“ бр. 117 3/2, Неготино.

Претпријатието е основано со акт за основање од 28.05. 1996 год.

Дејности: 011930, 011949, 090123, 090140, 090150, 090181, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070228, 070229, 070240, 070250, 070260, 060502, 060503, 080201, 080202, 110902, 110302, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување на прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно трговски промет е Ване Анастасов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7004/96. (7043)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1262/96 на регистарска влошка бр. 1-56215-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет и услуги „БИОЕНЕРГЕТИКА“ д.о. увоз-извоз, Станица-Зелениково 202 Скопје.

Дејности: 011910, 013010, 013021, 013022, 013042, 013073, 013091, 013099, 013121, 013200, 020110, 020003, 070227, 090179.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1262/96. (7044)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3394/96 на регистарска влошка бр. 1-62092-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за угостителство, туризам и трговија „ИНТЕРПЛАСТИК-Д“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 31, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Зоран Божиновски, директор без ограничување, се запишува новиот застапник Лилјана Божиновска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3394/96. (7045)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7335/96 на регистарска влошка бр. 1-67656-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ДСБ КОМПАНИ“ д.о. увоз-извоз, ул. „Томе Арсовски“ бр. 56, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 0101 од 14.06. 1996 год., а основачи се Борко Ристоски, Славко Ристоски, Душанка Ристоска од Скопје.

Дејности: 020110, 020140, 050110, 050301, 050302, 111832, 013121, 060501, 060502, 060601, 060602, 080114, 080119, 080190, 080121, 080122, 0110302, 110303, 110909, 110309, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Борко Ристоски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7335/96. (7046)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5445/96 на регистарска влошка бр. 1-26140-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство и промет „ЛЕДА“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Михаил Чаков“ 13/1-6, Скопје.

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет: Богољуб Игњатовиќ, директор без ограничување, се менува, се запишува Милева Спасевска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5445/96. (7047)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1502/96 на регистарска влошка бр. 1-31825-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, назив и проширување на внатрешниот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „СТЕВИ КОМПАНИ“ д.о. ул. „Милан Мијалковиќ“ бр. 8-2, Скопје.

Се менува фирмата и називот и во иднина ќе гласи: Претпријатието Радио Такси „ЦОКЕР-ЈУНИОР“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1502/96. (7048)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1483/96 на регистарска влошка бр. 1-11114-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, промет и услуги „АЛНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Востаничка“ 57/1, Скопје.

Се менува основачот со одлука од 20.06. 1996, пристапува Раде Трифуновиќ, од Сокобања, СР Југославија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1483/96. (7049)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1333/96 на регистарска влошка бр. 1-67885-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „АРИКОМ КОМЕРЦ“ п.о. експорт-импорт ул. „Божин Николов“ бр. 42, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 19.06. 1996 година, а основач е Ариф Черими.

Дејности: 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 030003, 090140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110909, 050302, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Ариф Черими, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1333/96. (7050)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1905/96 на регистарска влошка бр. 1-1311-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на „КАРАОРМАН“ Акционерско друштво за трговија, угостителство и услуги извоз-увоз ц.о. ул. „Никола Вапцаров“ бр. 13а, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Милан Верковски директор без ограничување, а се запишува Панов Драгољуб ВД директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1905/96. (7073)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7064/96 на регистарска влошка бр. 1-67811-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „МАК-МЕР-96“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Бл. Тоска“ бр. 77, Тетово.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр.01-01 од 05.06.1996 год. а основач е Деспотоски Тони од Тетово.

Дејности: 012001, 0120002, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090189, 100392, 100399, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми, посредување во надорешен трговски промет, комисиони работи, консигнациони работи, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За сторените обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување како во внатрешен така и надворешен трговски промет е Деспотоски Тони – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7064/96. (7074)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1888/96 на регистарска влошка бр. 1-58926-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејноста во внатрешен промет на „ГОМАНИКО“ производно прометно и служно претпријатие експорт-импорт ц.о. ул. „В. Комаров“ бр. 33/3, Скопје.

Се менува фирмата и во иднина ќе гласи: „ГОМАНИКО“ производно прометно и служно претпријатие, експорт-импорт д.о.о. е.л. Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет: 090121, 090202, 090209, 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1888/96. (7075)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1531/96 на регистарска влошка бр. 1-29574-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Трговското претпријатие „АЛБИНА-ГОЛД“ извоз-увоз ц.о. ул. „Ферид Бајрам“ бр. 14 б, Скопје.

Се менува фирмата и во иднина ќе гласи: Графичко-издавачко претпријатие „АЛБИНА-ГОЛД“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1531/96. (7076)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1885/96 на регистарска влошка бр. 1-29419-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги извоз-извоз „ИКЛ“ ц.о. ул. „Благс И. Гуне“ бр. 14/1-14, Куманово.

Основач: Трајковски Горан од Куманово.

Дејности: 011920, 011941, 012324, 013021, 013022, 013041, 013050, 013113, 013114, 013115, 013121, 013904, 080302, 060601, 060602, 060900, 070131, 080121, 080122, 080123, 080129, 090202, 110101, 110201, 110302, 110302, 110404, 110620, 110902, 110909, 0120410, 0120420, 060502, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 080190, 080111, 080112, 080201, 080202, 012130, 012622, 012830, 110303, 110903, 120110, 020140, 011940, 090189, 110302, 090209.

Директор на претпријатието е Трајковски Горан, како во внатрешниот и во надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1885/96. (7077)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7406/96 на регистарска влошка бр. 1-67830-0-0-0, го запиша во судскиот регистар во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно трговско работење на Претпријатието за трговија и производство „ХАЦИК“ д.о.о. извоз-извоз ул. „Серва“ бр. 115, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 18.06. 1996 год., а основач е Бисера Хаџиќ од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320, откуп на земјоделски производи, шумски плодови, печурки, жива стока и добиток, застапување на странски фирми, реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно трговскиот промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење е Бисера Хаџиќ, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7406/96. (7082)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1892/96 на регистарска влошка бр. 1-7021-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, основач и проширување на дејноста во внатрешен промет и надворешно трговски промет на Трговското претпријатие „ТРИ БРАКА“ д.о.о. е.л. Со одлука од 22.07. 1996 истапуваат Рустеми Шевик и Рустемов Рифик од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, меѓународен транспорт и шпедиција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1892/96. (7083)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1160/96 на регистарска влошка бр. 1-67909-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „НЕСА ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Карл Либкнехт“ бр. 25/2-1, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Салих Гунду, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1160/96. (7108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1296/96 на регистарска влошка бр. 1-67884-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишување на право на надворешно трговски промет на Претпријатието за производство промет и услуги „КОЛОРТОН-М“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Огнен Прица“ бр. 16-2/1, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 14.06.1996 год., а основач е Загорка Цалеска од Скопје.

Дејности: 011949, 012130, 012201, 013021, 013400, 013121, 013904, 020110, 020121, 020140, 03003, 050100, 050301, 050302, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090131, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, мало-граничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет Загорка Цалеска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1296/96. (7109)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатието за трговија на големо и мало и транспорт експорт-импорт „Алекс“ п.о. – Скопје“ (4154)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатието за услуги и промет „Аристократ“ ц.о. извоз-увоз – Скопје“ (4155)

Правоаголен печат под назив: „С.Т.Д. „Кајро 1“, Ибраими Тасин и Велија Ајдар, с. Врапчиште“ (4156)

Тркалезен печат под назив: „Градежно претпријатието „Бетон“ АД – ц.о. – Радовиш“ (4157)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Минелкотлопроммет“ Д.О.О. во мешовита сопственост за инженеринг и трговија, експорт-импорт – Скопје“ (4111)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Минелтрго-агент“ Д.О.О., производно услужно трговско претпријатието експорт-импорт – Скопје“ (4112)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „МД – Интекс“ Д.О.О. увоз-извоз – Скопје“ (4133)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатието за трговија на големо и мало „Вики комерц“ увоз-извоз ц.о. – Скопје“ (4152)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Адвокатска комора на Македонија – Скопје“ (4176)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 353700, издаден од ГУВР – Скопје на име Наташа Павловска, ул. „Московска“ Б-5-2/3, Скопје. (4143)

Чековна картичка бр. 0102224-58 и чекови бр. 0003119151 и 0003119152, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје и чековна картичка бр. 45021-02, издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Давчева Вита, ул. „В. Комаров“ бр. 40/17, Скопје. (4144)

Пасош бр. 815494/95, издаден од УВР – Скопје на име Сегија Шенаси, ул. „Стојна Стефкова“ бр. 2, Скопје. (4145)

Пасош бр. 571261/95, издаден од УВР – Скопје на име Атанасовски Димитрија, ул. „Гоце Делчев“ бр. 45, н. Илинден, Скопје. (4146)

Пасош бр. 834046/96, издаден од УВР – Скопје на име Атанасовска Јагуда, ул. „Гоце Делчев“ бр. 45, нас. Илинден, Скопје. (4147)

Пасош бр. 397893 на име Зекиров Самир, ул. „М. Тито“ бр. 339, Кичево. (4103-А)

Пасош бр. 0124610, издаден од УВР – Скопје на име Тортевски Александар, ул. „Максим Горки“ бр. 1, Скопје. (4148)

Пасош бр. 149210, издаден од УВР – Титов Велес на име Ахмедов Асип, с. Г. Јаболчиште, Титов Велес. (4149)

Пасош бр. МКД 0604293, издаден од УВР – Скопје на име Стојановски Марјан, ул. „Саса“ бр. 8/2, Скопје. (4150)

Пасош бр. 356171/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Ратко Трајковски ул. „Боро Менков“ бр. 3а-3/2, Скопје. (4151)

Пасош бр. 745264/95, издаден од УВР – Скопје на име Реџеповски Камуран, с. Љуботен, Скопје. (4153)

Пасош бр. 809097, издаден од УВР – Штип на име Јусинова Нерџузе, ул. „Р. пат“ бр. 181, Штип. (4099-а)

Пасош бр. 507159, издаден од УВР – Штип на име Пудришева Мукадес, ул. „Ср. фронт“ бр. 37/12, Штип. (4100)

Пасош бр. 820071, издаден од УВР – Скопје на име Луиза Волињез ул. „Драгиша Мишовиќ“ бр. 12/17, Скопје. (4101)

Решение бр. 18-5234/2 од 8.VII.1996 година, за давање одобрение за вршење компензациона работа со странство, издадено од Министерството за надворешни работи на РМ – Скопје на Претпријатието „Фатина“, Гостивар. (4115)

Чековна картичка бр. 0116132.07 и чекови од бр. 0003149097 до 0003149083 и бр. 0003149090, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Бранко Вељановски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 26/15, Скопје. (4116)

Чекови од бр. 0003104011 до 0003104015 (5 чекови), издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 0009304081 на име Заим Абдију, с. Скудриње, Гостивар. (4117)

Диплома за машински техничар, издадена од ЕМУЦ „Никола Тесла“ – Скопје на име Дошло Бранко, Скопје. (4118)

- Работна книшка на име Димитровски Михајло, Скопје. (4119)
- Работна книшка на име Цилпеста Џаферова, Скопје. (4120)
- Чек бр. 011002209336/5 од тековна сметка бр. 640/48, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје и чек бр. 0169606 од тековна сметка бр. 7297/60, издаден од Љубљанска банка – Скопје на име Марковски Нестор, Скопје. (4121)
- Пасош бр. 543797/95, издадено од УВР – Струмица на име Колев Дејан, с. Мокриево 266, Струмица. (4122)
- Пасош бр. 0043832/93, издаден од ОВР – Делчево на име Илијевски Малиш Делчево. (4123)
- Пасош бр. 357561/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Али Реџеп, с. Глугово, Скопје. (4124)
- Чековна картичка бр. 25209/65 и чекови бр. 00029888061 и бр. 0000522198, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Димче Гроздановски, Скопје. (4125)
- Пасош бр. МПИ 442450/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Ибрахим Орхан, ул. „Отокар Кершовани“ бр. 42, Скопје. (4126)
- Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Гимназијата „Јосип Броз – Тито“ – Скопје – општа насока на име Трајчева Биљана, Скопје. (4127)
- Работна книшка на име Петре Темелковски, Скопје. (4128)
- Работна книшка на име Суат Абазов, Скопје. (4129)
- Работна книшка на име Тасевски Игор, Скопје. (4130)
- Работна книшка на име Ариф Љачи, Скопје. (4131)
- Пасош бр. 4500/92, издаден од УВР – Скопје на име Владимир Ортаковски бул. „Јане Сандански“ бр. 46/IV-4, Скопје. (4132)
- Пасош бр. 0671915 на име Демири Дудије, с. Страјане, Гостивар. (4106-а)
- Пасош бр. 109491/93, издаден од ОВР – Ресен на име Нически Крис, с. Д. Дупени, Ресен. (4134)
- Пасош бр. 489140, издаден од УВР – Куманово на име Јовановска Лиле, с. Младо Нагоричане, Маала Брадиновци, Куманово. (4135)
- Пасош бр. 0188051, издаден од УВР – Гевгелија на име Гошев Костадин, ул. „Ристо Чавдарев“ бр. 1, Гевгелија. (4136)
- Пасош бр. 639440, издаден од ГУВР – Скопје на име Ахмед Дилавер, ул. „Алберт Станиќ“, бр. 35, Скопје. (4137)
- Пасош бр. 561774/95, издаден од УВР – Скопје на име Исуфи Скендер, ул. „Севастополска“ бр. 37, Скопје. (4141)
- Пасош бр. 129459/92, издаден од УВР – Скопје на име Илиески Сашо, ул. „Симеон Кавракиров“ бр. 9/8, Скопје. (4142)
- Пасош бр. 282117/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Јакупи Идриз, ул. „Серава“ бр. 58, Скопје. (4158)
- Пасош бр. 0222940, издаден од УВР – Струмица на име Стоилов Никола, ул. „Климент Охридски“ бр. 53, Струмица. (4159)
- Пасош бр. 0222929/94, издаден од УВР – Струмица на име Стоилова Ружица, ул. „Климент Охридски“ бр. 53, Струмица. (4160)
- Пасош бр. 178302/94, издаден од УВР – Струмица на име Терзиев Димитар, ул. „Тошо Арсов“ бр. 17, Струмица. (4161)
- Пасош бр. 0834678, издаден од УВР – Скопје на име Сахити Мемедали, ул. „Брсјачка буна“ бр. 109-а, Скопје. (4162)
- Свидетелство за завршено III година и диплома, издадени од Училиштето за занимање „Димитар Влахов“ – Скопје на име Рамадани Севдије, Скопје. (4163)
- Пасош бр. 24310/93 на име Таири Али, с. Камењане, Тетово. (4164)
- Пасош бр. 008424, издаден од УВР – Тетово на име Ибраими Седин, с. Боговиње, Тетово. (4165)
- Пасош бр. 233165/94, издаден од УВР – Тетово на име Незири Локман, ул. „Питу Гули“ бр. 85, Тетово. (4166)
- Пасош бр. 0124609/93, издаден од УВР – Скопје на име Тортевски Новак, ул. „Максим Горки“ бр. 1, Скопје. (4167)
- Пасош бр. 0814702, издаден од УВР – Скопје на име Абди Северџан, ул. „118“ бр. 189, Скопје. (4168)
- Пасош бр. 282117/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Јакупи Идриз, ул. „Серава“ бр. 58, Скопје. (4169)
- Пасош бр. 763348, издаден од ГУВР – Скопје на име Трзијај Минуре, ул. „Менделеева“ бр. 32-б, Скопје. (4170)
- Спецификација од решение бр. 185303/2-96, издадена од Министерството за надворешни работи на РМ – Скопје на име ДОО „Флорес“ – Скопје. (4171)
- Пасош бр. 705251, издаден од ГУВР – Скопје на име Терзијан Ердан, ул. „Менделеева“ бр. 53, Скопје. (4712)
- Пасош бр. 575755/95, издаден од УВР – Скопје на име Ристевски Душко, ул. „Штросмаерова“ бр. 6, Скопје. (4173)
- Пасош на име Елмази Лавдрим, с. Калишта, Струга. (4174)
- Чековна картичка бр. 113021-64 и чекови од бр. 0003151080 до 0003151094 и од бр. 0002748653 до 0002748657, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Бурчевски Митко ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 8/1-5, Скопје. (4175)
- Чек бр. 110002185564 од тековна сметка бр. 74231/82, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трајковски Илија, Скопје. (4190)
- Работна книшка на име Идриз Сали, Скопје. (4191)
- Чек бр. 03066498, издаден на тековна сметка бр. 09946/48 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Владислав Петрушев, Скопје. (4192)
- Индекс бр. 37932, издаден од Економски факултет – Скопје на име Игор Сачмароски, Скопје. (4193)
- Работна книшка на име Шабанов Еллес, Скопје. (4194)
- Работна книшка на име Реџеп Илзабет, Скопје. (4195)
- Диплома за аранжер-декоратор, издадено од Трговско училиште „Цветан Димов“ – Скопје на име Бошкоски Сашо, Скопје. (4196)
- Чековна сметка бр. 47134.12 и чекови бр. 3021112 и 3021113, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Милка Арсова, Скопје. (4197)
- Работна книшка на име Зеќие Куртиши, Скопје. (4198)
- Чековна картичка бр. 0009152.46 и чекови од бр. 0002549517 до 0002549536 и броевите 0002746983 и 0002746987, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Пандилова Вукосава, Скопје. (4199)
- Работна книшка на име Крстевски Спасо Живко, Скопје. (4200)
- Чековна картичка бр. 0037059.35 и чекови од бр. 0003174641 до 0003174648, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Љупчо Зоров, Скопје. (4201)
- Свидетелство од III година, издадено од МУЦ „Панче Караџов“ – Скопје на име Василески Благоја, Скопје. (4202)
- Работна книшка на име Филиповски Љубисав, Скопје. (4204)
- Пасош бр. 11692/92, издаден од УВР – Скопје на име Адеми Неџази, с. Грчец, Скопје. (4205)
- Пасош бр. 168751, издаден од УВР – Штип на име Донеvски Тони, ул. „Митрашинска“ бр. 3, Штип. (4206)
- Ученичка книшка за IV одделение, издадена од ОУ „Моша Пијаде“ – Скопје на име Љупчо Трајановски, Скопје. (4207)

Работна книшка на име Најдовски Борис, Скопје. (4208)

Работна книшка на име Здравковска Соња, Скопје. (4209)

Пасош бр. 131896/93, издадена од УВР – Скопје, на име Јанков Јанко, ул. „Крсте Асанов“ бр. 6/1-22, Скопје. (4210)

Работна книшка на име Амет Таири, с. Сарај, Скопје. (4211)

Пасош бр. 314910/94, издаден од ОВР – Крива Паланка на име Величковски Бранко, ул. „8-ми Октомври“ бр. 97, Крива Паланка. (4212)

Пасош бр. 0079814 на име Аргдин Думани, Дебар. (4213)-а

Диплома за средно образование, издадена од Гимназија „Мирко Милески“ – Кичево на име Сардовска Младенка, Скопје. (4177)

Работна книшка на име Елена Костовска, Скопје. (4178)

Пасош бр. 245375/94, издаден од УВР – Тетово на име Ајрули Неби, с. Орашје, Тетово. (4179)

Пасош бр. 37814/94, издаден од ОВР – Гостивар на име Имрија Фаризи, с. Градец, Гостивар. (4180)

Работна книшка на име Рушан Аднан, Скопје. (4181)

Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕТУЦ – Скопје на име Илија Фотовски, Скопје. (4182)

Пасош бр. 871497/96, издаден од ОВР – Титов Велес на име Ахмедов Сабри, с. Г. Јаболчиште, Титов Велес. (4183)

Пасош бр. 006617/92, издаден од УВР – Скопје на име Трајковски Томислав, ул. „50 Дивизија“ бр. 33, Скопје. (4184)

Пасош бр. 763338, издаден од УВР – Скопје на име Бериша Енвер, ул. „Стојко Јовановски“ бр. 2, Скопје. (4185)

Пасош бр. 0387151, издаден од ГУВР – Скопје на име Садри Сулеманов, с. Арачиново, ул. „25“ бр. 5, Скопје. (4186)

Пасош бр. 634480/95, издаден од ОВР – Куманово на име Кенан Сулимановски, с. Лопате, Куманово. (4187)

Чековна картичка бр. 28657-48 и чекови бр. 1961441 и 1961443, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Јаревски Панде, ул. „Партизаски одреди“ бр. 123/Л-5, Скопје. (4188)

Тековна картичка бр. 14365/12 и чекови бр. 0003334059 и 0003334062, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Несторовски Љубомир, Скопје. (4189)

Пасош бр. 303130, издаден од ОВР – Гостивар на име Мифтари Баншким, с. Добридол, Гостивар. (4203)

Пасош бр. 0198347, издаден од УВР – Тетово на име Амзаи Гаџи, с. Селце, Тетово. (4214)

Пасош бр. 204127/96, издаден од УВР – Куманово на име Алији Али, ул. „Х. Т. Карпош“ бр. 35, Куманово. (4215)

Пасош бр. МПИ 626765/95, издаден од УВР – Скопје на име Тифеки Кадри, ул. „Виргино“ бр. 157, Скопје. (4216)

Пасош бр. 598797/95, издаден од УВР – Скопје на име Жежовски Пандо, ул. „Ванијамин Мачуковски“ бр. 26, Скопје. (4217)

Пасош бр. 21440/94, издаден од УВР – Скопје на име Јаневски Трајче, с. Сарај, ул. „6“ бр. 54, Скопје. (4218)

Пасош бр. 239153/94, издаден од ОВР – Струга на име Калики Фламур, ул. „Мемет Илјас“ бр. 22, Струга. (4219)

Пасош бр. 0209668, издаден од УВР – Скопје на име Ирена Јакимова, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 20/6, Скопје. (4220)

Свидетелство за завршена II година, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито“ – Ресен на име Пановска Ефтим Аница, с. Штрбово, Ресен. (4221)

Работна книшка рег. бр. 12021, издадена од Ресен на име Симоновска Лимо Ленче, ул. „Христо Герасимовски“ бр. 90, Ресен. (4222)

Тековна сметка бр. 1253-83 и чекови бр. 792821 и 792822, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје, Филијала – Свети Николе на име Чедо Стојановски, с. Горобинци, Свети Николе. (4223)

Пасош бр. 0200490 на име Василевски Сашко, ул. „Први мај“ бр. 12-а, Берово. (4224)

Пасош бр. 255291, издаден од УВР – Титов Велес на име Селимовски Бајрам, с. Мелници, Титов Велес. (4225)

Пасош бр. 0662666 на име Дука Рушит, Дебар. (4226)

Пасош бр. 0662698 на име Сузана Дука, Дебар. (4227)

Пасош бр. 0365298 на име Зини Кообучишта, Дебар. (4228)

Пасош на име Додев Орце, с. Приковци, Кратово. (4229)

Пасош бр. 168751 на име Доновски Тони, ул. „Штипска“ бр. 3, Штип. (4230)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ДОО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОМЕТ „СТОКОПРОМ“ - УВОЗ-ИЗВОЗ – РАДОВИШ, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања од претпријатието, освен земјоделско земјиште, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на ДОО „Стокопром“ се наоѓа во Радовиш на улица „Маршал Тито“ бб.

3. Пријавувањето на побарувањето се врши на Образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/94), кој истовремено се доставува и до Агенцијата на Република Македонија – Скопје, Улица „Даме Груев“ бр. 14, поштенски фах 410.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „Хемтекс“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел од претпријатието и претворање на побарувања на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. с. Горно Лисиче-Скопје, во време од 08 до 15,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „ФАМ“ – ДОО – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Перо Наков“ бб. – Скопје, во време од 08 до 13,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал РЖ-Скопје „Суровина“ – ДОО-Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „16 Македонска Бригада“ б.б. во време од 7 – 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Рудници и железарница „Скопје-Тајмиште“ ДОО Кичево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб Кичево во времето од 07 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС ДИК „Димче Еребица“ – ДИЕР – Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: модел продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „11 Ноември“ бб во време од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал РЖ „Скопје-Тане Цалески“ ДОО – Кичево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Индустриска бб – Кичево во време од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал МЗТ Инженеринг ДОО Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „III Македонска бригада“ бб од 12 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал РЖ – Скопје-Бањани - Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на кое се наоѓа во Скопје, во Рудник-Бањани, во време од 8 до 12 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Фротирка“ – Делчево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието и претворање на побарувањата на доверителите во транс влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб во време од 7 до 15 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на чл. 14 и 15 од Одлуката за довршување на трансформацијата на остатокот од општествениот капитал на Акционерското друштво во мешовита сопственост за издавање, печатење, трговија на големо и мало „11 – Октомври“ Прилеп, и чл. 57 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Комисијата за продажба на акции при АД Печатница „11 – Октомври“ Прилеп, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ

1. Акциите ги издава АД Печатница „11 – Октомври“ Прилеп, регистрирана во Окружниот стопански суд во Битола, врз основа на Решението бр. 15-230/158 од 02.07.1996 година издадено од Комисијата на Владата на Р. Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, со кое се дава согласност за отпочнување на трансформацијата на АД Печатница „11 – Октомври“ Прилеп, со откуп на претпријатието.

Основната главница која е еднаква на проценетата вредност од 3.200.000 ДМ и се состои од 32.000,00 акции од кои 31.367,00 обични акции и 633,00 се приоритетни акции.

2. Структурата на основната главница се состои:
– општествен капитал за приватизација со вредност од 358.591,00 ДМ, изразен во обични акции;
– акционерски капитал со вредност од 2.778.128,00 ДМ изразен во обични акции сопственост на вработените и другите лица кои согласно законот можеле да купат акции со попуст и
– капитал во вредност 63.281,00 изразен во 633,00 приоритетни акции во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување приоритетни акции.

Акциите имаат номинална вредност од 100 ДМ.

3. Акциите можат да бидат платени во:

а) денари

б) девизни средства што се водат како штеден влог;

в) денари стекнати со продажба на ефективна конвертибилна странска валута.

Ако акциите се плаќаат во девизи, тие се купуваат со потврда од банката кај која се води девизиот штеден влог.

Право да купуваат акции имаат сите домашни и странски физички и правни лица.

4. Средствата за купување се уплаќаат во рок кој не може да биде подолг од 15 дена од денот на продажбата.

5. Во понудата купувачот го назначува бројот на акциите што сака да ги купи и вредноста што ја нуди.

6. Понудите се доставуваат во затворен плик до претпријатието во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој повик.

7. Предност при откупот имаат оние што ќе понудат поповолни услови за откуп. При еднакви услови, предност имаат вработените. Исто така, при еднакви услови, како предност се зема редоследот на пријавувањето за купување на акциите, како и бројот и цената што се нуди за откуп на акциите.

8. Уплатата на средствата за откупени акции се врши на посебна сметка во претпријатието – Заводот за платен промет Прилеп.

9. Секој заинтересиран може да изврши увид во одлуката за трансформација на претпријатието, по објавувањето на овој јавен повик секој работен ден од 08-13 часот, по претходна најава.

10. Имателот на акцијата има право на дел од остварената добивка – дивиденда, право на глас во Собранието на друштвото, избор во органите на управување и др. права во согласност со Законот.

11. Поблиски информации за условите под кои се продаваат акциите и за начинот на продажбата, може да се добијат од комисијата за продажба на акции во просториите на претпријатието секој работен ден од 8 до 13 часот или на телефон 098-23-670; 23-700 и 23-701.

СОДРЖИНА

	Страна
892. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Узбекистан	2577
893. Одлука за пренесување на правото за привремено користење на општествена зграда (стара училишна зграда) во село Добрушево на Месната заедница „Нова Градба“ од с. Добрушево – Битола	2577
894. Одлука за пренесување на правото за привремено користење на објектот изграден на парцела бр. 11458 на Специјалното училиште за основно образование на децата попречени во психичкиот развојот „Др Златан Сремац“ – Скопје	2577
895. Правилник за формата и содржината на службената легитимација на даночниот инспектор	2577
896. Решение на Републичката геодетска управа	2579
897. Решение на Републичката геодетска управа	2579
898. Решение на Републичката геодетска управа	2579
899. Решение на Републичката геодетска управа	2579
900. Решение на Републичката геодетска управа	2579
901. Решение на Републичката геодетска управа	2580
902. Решение на Републичката геодетска управа	2580
903. Решение на Републичката геодетска управа	2580
904. Решение на Републичката геодетска управа	2580